



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 15 мај 1965

Скопје

Број 19

Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува

2.500 дин. Овој број чини 48 дин.

Жиро сметка број 802-11/1-698

212.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд за нестопански инвестиции, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 101

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за Републичкиот фонд за нестопански инвестиции („Службен весник на НРМ“ бр. 15/61), се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат изменувања и дополнувања, така што новиот текст гласи:

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Со цел да се обезбедат постојани средства за финансирање на нестопански инвестиции се основа Републички фонд за нестопански инвестиции (во натамошниот текст: Фондот).

Член 2

Фондот има својство на правно лице.
Седиштето на Фондот е во Скопје.

Член 3

Фондот има статут.

Со Статутот на Фондот особено се уредуваат: целите, задачите и начинот на формирањето на средствата, начинот на работењето на фондот, органите кои се овластени да располагаат со средствата и се одговорни за законитата и правилната употреба на средствата, надзорот над употребата на средствата, правата и должностите на Управниот одбор во управувањето со Фондот и спрема

основачот и корисниците на средствата од Фондот, постапката за донесување на финансискиот план и завршната сметка, начинот на известувањето на јавноста за работењето на Фондот како и други прашања што се од значење за самоуправувањето и работењето на Фондот.

Член 4

Статутот го донесува Управниот одбор на Фондот.

Статутот го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 5

Средствата на Фондот се формираат од: средствата што му припаѓаат на Републичкиот буџет, ануитетите по кредитите дадени од Фондот, каматата од средствата на Фондот внесени кај банката, кредити од средствата на Републиката наменети за финансирање на инвестициите, како и други средства што се предвидуваат со закон.

Средствата од буџетот се доделуваат со отстапување на одделни видови приходи целосно или делумично, во определен износ или во процент од вкупните буџетски приходи, што се определува со Законот за републичкиот буџет.

Средствата на Фондот се држат на одделна сметка во банка.

Член 6

Средствата на Фондот се употребуваат за финансирање на нестопански инвестиции и тоа: за новоградба, адаптација, опрема и друго, а во рамките на финансискиот план за нестопански инвестиции.

Средствата на Фондот се даваат без обврска на враќање или во вид на кредити.

Со финансискиот план од став 1 на овој член се определуваат намените за кои ќе се даваат средства од Фондот.

Финансискиот план го донесува Управниот одбор на Фондот и го доставува до Собранието на Социјалистичка Република Македонија на увид.

Член 7

Корисници на средствата на Фондот можат да бидат републичките органи, установите на општествените служби, општествено-политичките организации и општествено-политичките заедници.

Член 8

За извршувањето на финансискиот план се составува завршна сметка.

Завршната сметка ја донесува Управниот одбор.

Завршната сметка му се доставува на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на увид.

Член 9

За средствата на Фондот што се даваат со обврска на враќање, се склучува договор помеѓу Фондот и корисникот на средствата.

Условите за користењето на средствата и елементите на договорот се определуваат со статутот на Фондот и финансискиот план.

Член 10

Со Фондот управува Управен одбор.

Управниот одбор има најмалку 11 члена, кои ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Членовите на Управниот одбор се именуваат за време од четири години.

Секоја втора година се именува половината од вкупниот број членови на Управниот одбор.

Никој не може два пати еднопосредно да биде именуван за член на Управниот одбор.

Член 11

Управниот одбор на Фондот.

— донесува статут на Фондот;

— донесува финансиски план и завршна сметка на Фондот;

— одлучува за распоредувањето на средствата од Фондот;

— го следи користењето на средствата,

— врши и други работи определени со закон и со статутот на Фондот.

Член 12

Стручните и административните работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата.

Член 13

Фондот ќе ги сообрази своите работи со одредбите на овој закон во рок од 6 месеци од денот на неговото влегување во сила.

До донесувањето на статутот, управниот одбор на Фондот може да ги регулира со свои акти правата кои по одредбите на овој закон се регулираат со статутот и со други општи акти.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

213.

Врз основа на член 139 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 12 мај 1965 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ

I. Се разрешуваат поради заминување на нова должност, и тоа:

1. СЛАВКА ГЕОРГИЕВСКА—АНДРЕЕВИЌ — од должноста републички секретар за просвета,

2. ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ — од должноста републички секретар за општи стопански работи,

3. ГАЛИБ ДЕМА — од должноста републички секретар за правосудство,

4. ИНЖ. ТИБЕРИЕ КИРИЈАС — од должноста републички секретар за градежништво и комунални прашања;

5. ТОМЕ МОМИРОВСКИ — од должноста републички секретар за култура;

6. АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ — од должноста републички секретар за буџет и организација на управата;

7. ЃОРЃИ РУСКОВСКИ — од должноста републички секретар за сообраќај и врски;

8. ДРАГАН СПИРОВСКИ — од должноста републички секретар за трговија и туризам;

9. ИЛИЈА СПИРОВСКИ — од должноста републички секретар за финансии;

10. ВАСИЛ ТУЦАРОВ — од должноста републички секретар за индустрија; и

11. ЃОРЃИ ЦАЦА — од должноста републички секретар за законодавство и организација.

II. За републички секретари се именуваат и тоа:

1. за републички секретар за правосудство и организација на управата — ГАЛИБ ДЕМА, досегашен републички секретар за правосудство;

2. за републички секретар за образование, наука и култура СЛАВКА ГЕОРГИЕВА—АНДРЕЕВИЌ, досегашен републички секретар за просвета;

3. за републички секретар за народно здравје и социјална политика — ДИМИТАР ГЕРАСИМОВСКИ, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности;

4. за републички секретар за финансии — ДРАГАН ЗАХАРИЕВСКИ, претседател на бившата Основна стопанска комора за Битолска и Охридска околина, и

5. за републички секретар за индустрија и трговија — ВАНЧО НИКОЛОВСКИ, потпретседател на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија.

III. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 19

12 мај 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

214.

Врз основа на член 123 точка 14 од Уставот на СРМ и член 131 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на СРМ, Републичкиот собор на Собранието, на својата седница одржана на 11 мај 1965 година, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. За пратеници на Социјалистичка Република Македонија во Соборот на народите на Сојузната скупштина се избираат пратениците на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија: Ариф Ариф, Ката Лахтова, Живко Тодоровски, Владо Малевски и Душко Шурбановски.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 21

11 мај 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р

Претседател
на Републичкиот собор на
Собранието на СРМ,
Трајче Грујоски, с. р.

215.

Врз основа на член 131 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 11 мај 1965 година, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА НА СОБОРОТ

I. Од функцијата во постојаните одбори на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се разрешуваат пратениците и тоа:

— во Одборот за организационо-политички прашања: досегашниот претседател на Одборот, пратеникст Аспарух Каневче, поради избор во друго тело на Собранието;

— во Одборот за општествен план и финансии: членот на Одборот пратеникот Филип Брајковски;

— во Одборот за индустрија и сообраќај: досегашниот претседател на Одборот, пратеникот Диме Бојановски, поради избор во други тела; и членот на Одборот пратеникот Благој Попов;

— во Одборот за земјоделство и шумарство: членот на Одборот пратеникот Мирко Апостоловски;

— во Одборот за стоков промет, угостителство и туризам: членовите на Одборот, пратениците Никола Димитровски и Аспарух Каневче, поради избор во други тела;

— во Одборот за градежништво, станбени и комунални прашања: членовите на Одборот пратениците Кице Најдовски, Душко Гиговски, Ресула Шакири и Ката Босиланова поради избор во други тела;

— во Одборот за просветно-културни прашања: членот на Одборот пратеникот Ресул Шакири.

II. Во постојаните одбори на Републичкиот собор на Собранието се избираат пратениците на Републичкиот собор и тоа:

1) во Одборот за организационо-политички прашања:

за нов претседател: Јовко Јовковски,

за нови членови: Душко Арсовски, Киро Пашовски, Аспарух Каневче, Јанко Тодоровски, Шабан Кемали и Киро Данаилов;

2) во Одборот за општествен план и финансии:

за нов претседател: Диме Бојановски,

за нови членови: Киро Џимревски, Кочо Тулевски, Ангеле Чемерски, Ванчо Зеленков и Кице Најдовски;

3) во Одборот за индустрија и сообраќај:

за нов претседател: Стојан Трендов,

за нови членови: Диме Бојановски, Орде Ивановски, Мире Блажевски, Љубе Јаковски, Стојче Ивановски и Душко Атанасовски;

4) во Одборот за земјоделство и шумарство:

за нов претседател: Вера Гаврилова,

за нови членови: Милан Глигоров, Ангелко Николовски, Драган Лазаревски, Атанас Златковски, Таип Лимани и Дојчин Апчевски;

5) во Одборот за стоков промет, угостителство и туризам:

за нови членови: Борис Трајковски, Никола Горичан, Гаврило Рајковски, Боро Кралевски и Евзи Исмети;

6) во Одборот за труд и трудови односии:

за нови членови: Миха Ризовски, Драган Николовски, Мире Блажевски, Орде Ивановски, Михаило Керамичев, Тодор Невеселов и Евзи Исмети,

7) во Одборот за градежништво, станбени и комунални прашања:

за нов претседател: Седат Вели,

за нови членови: Никола Димитровски, Душко Атанасовски, Шабан Кемали, Стојче Ивановски, Никола Горичан, Милан Глигоров и Јово Исајловски;

8) во Одборот за просветно-културни прашања:

за нов претседател: Драган Николовски,

за нови членови: Џемаил Коку, Димче Левков, Киро Џимревски, Нада Печијареска, Мирко Апостолов и Џемаил Вејсели;

9) во Одборот за социјално-здравствени прашања:

за нови членови: Коса Василева, Киро Димитровски, Душко Арсовски и Љубомир Радовик;

10) во Одборот за буџет:

за нов претседател: Ристо Бужаровски,
за нови членови: Блага Попова, Мецаиџ Би-
слими, Таип Лимани, Борис Трајковски, и Ванчо
Зеленков; и

11) во Мандатно-имунитетната комисија:

за нов претседател: Боро Кралевски,
за нови членови: Асим Јусуфи и Таска Или-
евска.

Ш. Оваа одлука влегува во сила веднаш

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 20
11 мај 1965 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р

Претседател
на Републичкиот собор на
Собранието на СРМ,
Трајче Грујоски, с. р.

216.

Врз основа на член 22 точка 4 од Законот за
избор на пратеници на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија,

Републичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на својата сед-
ница одржана на 11 мај 1965 година ја донесе след-
ната

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА
ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ**

I

На пратеникот Грличков Славков Александар,
досегашен пратеник на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија избрани во изборната единица Штип II, му
престанува пратеничкиот мандат со уважување на
неговата оставка, бидејќи е избран за пратеник во
Сојузниот собор на Сојузната скупштина.

Поради уважувањето на оставката на прате-
ничкиот мандат на именованият Грличков Славков
Александар, му престанува и функцијата претсе-
дател на Извршниот совет

II

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното доне-
сување.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 22
11 мај 1965 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р

Претседател
на Републичкиот собор на
Собранието на СРМ,
Трајче Грујоски, с. р.

217.

Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 3
од Законот за избор на пратеници на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија, доне-
сувам

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ
ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1 Се распишуваат дополнителни избори за
избор на пратеник на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија
во Изборната единица Штип II.

2 Изборот во општинското собрание ќе се одр-
жи на 14 јуни 1965 година.

3 Изборот од страна на избирачите ќе се одр-
жи на 27 јуни 1965 година.

Бр. 937
13 мај 1965 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Ојласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
16 IV.1964 година, рег. број 10/62, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница број 3 во Битола
на Трговското претпријатие „Задругар“ од Битола.
Предмет на работењето на продавницата е: промет
на мало со кожа, седларска и ременска стока и
прибор, производи од гума, каучук и пластични
маси, чевли и алат за изработка.

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар“ од Битола.

Раководител на продавницата е Александар
Атанасовски, а ќе ја потпишува лицето што е
овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи-
бр. 131/64. (692)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
31. III.1964 година, рег. број 3/57, книга III, е запи-
шан под фирма: Самостоен погон за јавен превоз
на стоки со моторни возила во Дебар на Земјодел-
ската задруга „Прогрес“ од Дебар. Предмет на ра-
ботењето на погонот е: вршење услуги — јавен
превоз на стоки со моторни возила.

Погонот е основан од Земјоделската задруга
„Прогрес“ — Дебар.

Раководител на погонот е Мустафа Баланца,
а ќе го потпишува лицето што е овластено да ја
потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 109/64. (693)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. V. 1964 година, рег. број 53/55, книга V, е запишана под фирма: Продавница во Кичево на Сервисот за градежен материјал „Бор“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на електротехнички материјали, бои и хемикалии од сите видови, радиоапарати, телевизори, музички инструменти, делови за моторни возила, магнетoфони, грамофонски плочи и разни антени.

Продавницата е основана од Сервисот за градежен материјал „Бор“ од Кичево.

Раководител на продавницата е Божиноски Антонија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува сервисот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 202/64. (694)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. V. 1964 година, рег. број 53/55, книга V, е запишана под фирма: Продавница во Кичево на Сервисот за градежен материјал „Бор“ — Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на електротехнички материјали, бои и хемикалии од сите видови, радиоапарати, телевизори, музички инструменти, делови за моторни возила, магнетoфони, грамофонски плочи и разни антени.

Продавницата е основана од Сервисот за градежен материјал „Бор“ — Кичево

Раководител на продавницата е Цветаноски Бранко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува сервисот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 203/64. (695)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. III. 1964 година, рег. број 73/55, книга V, е запишана под фирма: Мешовита продавница во село Јагол Доленци на Трговското претпријатие „Бистра“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални, текстилни и други стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистра“ од Кичево.

Раководител на продавницата е Мустафовски Ајрадин, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 118/64. (697)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. III. 1964 година, рег. број 73/55, книга V, е запишана под фирма: Мешовита продавница во село Осломеј на Трговското претпријатие „Бистра“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е:

продажба на колонијални стоки, текстилни стоки и друго.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистра“ — Кичево.

Раководител на продавницата е Димитриески Ацко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 119/64. (698)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. III. 1964 година, рег. број 73/55, книга V, е запишана под фирма: Мешовита продавница во село Србица на Трговското претпријатие „Бистра“ — Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални, текстилни и други стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистра“ — Кичево.

Раководител на продавницата е Алиу Алија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 120/64. (699)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. III. 1964 година, рег. број 23/55, книга V, е запишана под фирма: Слаткарница — Продавница број 4 во Кичево на Слаткарското претпријатие „Вардар“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите врсти слатки и други продукти производство на претпријатието.

Продавницата е основана од Слаткарското претпријатие „Вардар“ — Кичево.

Раководител на продавницата е Груевски Љубе, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 45/64. (700)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. VI. 1963 година, рег. број 8/63, книга II, е запишана под фирма: Работничка менза во село Зајас на Градежното претпријатие „Тунелоградња“ — Београд. Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги само за работниот колектив.

Мензата е основана од „Тунелоградња“ — Београд.

Мензата ќе ја потпишуваат, Стојан Ѓорѓевиќ, раководител, Миленко Јанковиќ и Милан Живојиновиќ.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 226/63. (701)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. IV. 1964 година, рег. број 89/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 7 во Прилеп на Инвалидското претпријатие „Инзап“ од Прилеп.

Предмет на работењето на продавницата е: продажба на бонбонирски производи, чоколада, чоколадни производи и сл.

Продавницата е основана од Инвалидското претпријатие „Инзап“ — Прилеп.

Раководител на продавницата е Алексоски Никола, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 134/64. (704)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. IV. 1964 година, рег. број 89/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 11 — Прилеп на Инвалидското претпријатие „Инзап“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на бонбонеро-слаткарски производи, млечни производи, безалкохолни пијалаци и сл.

Продавницата е основана од Инвалидското претпријатие „Инзап“ — Прилеп.

Раководител на продавницата е Спировски Живко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 135/64. (705)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. IV. 1964 година, рег. број 89/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 21 во Прилеп на Инвалидското претпријатие „Инзап“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на бонбонеро-слаткарски производи, млечни производи, безалкохолни пијалаци и сл.

Продавницата е основана од Инвалидското претпријатие „Инзап“ — Прилеп.

Раководител на продавницата е Петре Кузмановски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 136/64. (706)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 291, страна 1141 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во село Гајре, Тетовска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалаци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, садови, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“

— Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16538/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Сали Исмет.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 752/63. (34)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на големо и мало „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 8 во Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 105. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалаци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електрични прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово бр. 04-16539/1 од 19-X-1963 год.

Раководител на продавницата е Рамадан Целили.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 753/63. (35)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 9 во Тетово, улица „Страшо Пинџур“ бр. 72. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки; животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалаци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ — Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16540/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Савица Жежовска.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 754/63. (36)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 10 во село Брвеница. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалаци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења и јажарски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ — Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16541/1 од 19 X. 1963 год

Раководител на продавницата е Милески Герасим.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 755/63. (37)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. VII. 1963 година, рег. број 20/61, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Битола на ШИП „Преспа“ — Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на кујнски намешта, и галантерија од сопствено производство.

Продавницата е основана од ШИП „Преспа“ — Ресен.

Раководител на продавницата е Љубе Михајловски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 270/63. (378)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 292, страна 753, е запишана под фирма: Фабрика за алкалоиди и фармацевтски производи „Алкалоид“ од Скопје — Работничка менза во Скопје (во кругот на фабриката). Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги на работниците и службениците запослени во фабриката — готвење топла храна, точење на безалкохолни пијалаци, вклучувајќи и пиво.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Фабриката за алкалоиди и фармацевтски производи „Алкалоид“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-6853 од 30. III. 1964 година.

Мензата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Ингелис Иљо Атанасис, раководител, и Исмаилов Хасан Хамзо, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 213/64. (524)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3. V. 1963 година, рег. број 1/63-I, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Боце Спироски“, со седиште во село Слечче, Битолска околија. Предмет на работењето на задругата е: земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации; вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и алати, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање вишоци од земјоделското производство; преземање и пласман на истите од своето подрачје; снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигање на кадри нужни за обавување на стопанската активност на задругата; откуп на земјоделски производи; трговија на мало со мешана стока.

Задругата е основана на основачкото собрание, а согласно со одобрението на НО на општината Долнени бр. 03-1023 од 13. IV. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 173/63. (687)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 248, страна 885 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 21296/1 од 1. XI. 1963 година се симнува присилната управа над Претпријатието за снабдување и услуги во земјоделието на големо и мало „Агротехника“ — Куманово.

Со истото решение на Собранието на општината Куманово број 21296/1 од 1. XI. 1963 година се разрешува од должност присилниот управник Стојан Јакимовски и му престанува правото претпријатието да го потпишува, задолжува и раздолжува.

Со решението на Собранието на општината Куманово број 20503/1 од 1. XI. 1963 година Претпријатието за снабдување и услуги во земјоделието на големо и мало „Агротехника“ — Куманово, е ставено под редовна ликвидација.

За членови на Ликвидационата комисија се назначени следните лица: Зико Зиковски, претседател, Киро Краљевски, Стојан Спасовски, Стојан Марковски, Велин Атанасов, членови.

Со решението на Собранието на општината Куманово број 20503/2 од 25. II. 1964 година за ликвидатори на претпријатието се назначени: Јосифовски Јордан, финансов директор при Претпријатието „Кик“ — Куманово, и Блажевски Иван, шеф на сметководството при Претпријатието „Кик“ — Куманово. Тие претпријатието под редовна ликвидација ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 28. II. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фил бр. 105/64. (268)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 194, страна 569 е запишано следното: На досегашниот потписник на Услужното транспортно претпријатие за превоз на стоки и патници „Пролетер“ — Крива Паланка, Тричковски Петров Јордан, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Собранието на општината Крива Паланка број 02-10192/1 од 17. X. 1963 година Николовски Станков Стеван, сметано од 8. I. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фил бр. 10/64. (269)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје, инженер Кочо Мојсов, му престанува правото за потпишување, бидејќи е сменет.

За директор на фабриката е назначен со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 262 од 28. I. 1964 година инженер Стојан Маткалиев. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Голубовиќ Радослав Драган, шеф на економската единица набава, Вергилија Мазнев и Јосифовски Борис, сметано од 26. II. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фил бр. 103/64. (279)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 132, страна 361 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 12700 од 1. VII. 1963 година кон Сервисот за градежни материјали „Караорман“ — Скопје се припојува Претпријатието за промет со градежни, железарски и електроматеријали „Јасен“ — Скопје под присилна управа.

Со припојувањето Претпријатието за промет со градежни, железарски и електроматеријали „Јасен“ — Скопје, под присилна управа се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните кај овој суд од рег. бр. 755, страна 361, книга III.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фил бр. 516/63. (282)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 104, страна 291 е запишано следното: На досегашниот потписник на Занаетчиското конфекционно претпријатие „Билјана“ — Куманово, Георгиевски Ангелков Крсто, претседател на работничкиот совет му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Исто така му престанува правото за потпишување и на директорот Аксентие Стојановски, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Општината Куманово број 8532/1 од 24. IV. 1962 година Георгиевски Ангелков Крсто. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Георгиевски С. Кирил, шеф на сметководството, сметано од 11. II. 1964 година.

Со решението на општината Куманово број 17362/1 од 4. XI. 1963 година е разрешен од должноста директор Крсто Георгиевски и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Трајковски Доцев Драган. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Георгиевски С. Кирил, шеф на сметководството, сметано од 11. II. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фил бр. 74/64. (303)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Скопје, улица „Маршал Тито“ број 56 на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, Стојчевски Спасе, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Илиевски Благоја, кој нема да биде потписник, сметано од 2. II. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фил бр. 113/64. (312)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 163, страна 441 е запишано следното: Фирмата на Продавницата во Скопје на улица „Луј Пастер“ број 5 на Творницата за кожи, крзно галантерија и конфекција „7 април“ — Високо во иднина се менува и ќе гласи: „Кожарски комбинат“ — Високо — Продавница во Скопје, улица „Луј Пастер“ број 5, согласно со решението Фил бр. 79/64 од 28. I. 1964 година на Окружниот стопански суд во Сарајево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фил бр. 109/64. (314)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните

под рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното: На досегашните потписници на „Макотекс“ увоз-извоз — Скопје и тоа: Стамески Бранко, Зенделски Кирил, Настевски Васо, Апостолов Кирил, Андреја Михајлов и Франгова Нада им престанува правото за потпишување, бидејќи се сменети од должност.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Сотировски Миланов Илија, пом. генерален директор, и Марија Тодор Петрова, шеф на сметководството. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со старите регистрирани потписници и тоа: Атанас Атанасиевски, Перо Адамовски, Васил Георгиев Вацев, Татјана Михайлова, Александар Живков Стаматовски, Перовиќ Лазар, Тодоровски Драгољуб, Јакимовски Ангеле, Мисовски Киро и Јакшиќ Ѓорѓи, сметано од 12. II. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 70/64. (313)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 429, страна 531, книга II е запишано следното: Ристо Данев Малинов, раководител на книговодството, досегашен потписник на Земјоделскиот комбинат „Вардар“ — Градско, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на книговодството на комбинатот е назначен Јован Пановски. Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Димовски Ристо, в. д. директор, сметано од 2. III. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 116/64. (315)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 192, страна 511 е запишано следното: На досегашните потписници на Конфекционата фабрика „Прогрес“ — Скопје и тоа: Стојна Гиевска, секретар, и Нове Лузевски, помошник директор, им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на фабриката се назначени следните лица: Страшко Божиновски, в. д. ксмерцијален директор, и Никола Гогов, в. д. директор на сметководно-финансискиот сектор. Тие фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со стариот регистриран потписник Душко Новковски, в. д. директор, сметано од 2. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 114/64. (321)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје на улица „Маршал Тито“ бр. 57 на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, бидејќи е разрушена од земјотресот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 120/64. (322)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје на улица „Орци Николов“ бр. 21 на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, бидејќи е разрушена од земјотресот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 126/64. (323)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Фабриката за цемент „Усје — Скопје и тоа: директорот инженер Стојан Маткалиев, Голубовиќ Радослав Драган, шеф на економската единица, Вергилија Мазнев, шеф на сметководството, и Јосифовски Борис, фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник инженер Кочо Мојсов, технички директор, сметано од 10. III. 1964 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 128/64. (324)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 385, страна 1037 е запишано следното: Досегашниот потписник на Електричното претпријатие „Маџари“ од село Маџари, Скопска околина, Каневче Димитар Јонче, технички раководител, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на претпријатието е назначена Иванова Александар Елена, секретар. Таа претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Михајловски Љубе, шеф на сметководството и Перо Георгиевски, директор, сметано од 11. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 130/64. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 664, страна 913, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Шумското стопанство „Караџица“ — Скопје и тоа: Александар Лешков, Живко Минчев и Димко Шалтански им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на стопанството се назначени следните лица: инженер Живко Методи Минчев, директор, инженер Томислав Атанасовски, раководител на економската единица — Скопје, и Живко Илиевски, секретар правник. Тие стопанството ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-

жуваат во границите на овластувањето, сметано од 5. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 121/64. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 732, страна 191, книга III е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04-7763/63 од 20. I. 1964 година фирмата на Трговското претставништво во Скопје на улица „Кочо Рацин“ бр. 75 на Електронската индустрија — Ниш во иднина се менува и ќе гласи: ЕИ — Електронска индустрија — Ниш — Продајно сервисна мрежа — Трговско претставништво — Скопје, улица „Кочо Рацин“ бр. 75.

Со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-7765/63 од 20. I. 1964 година и дејноста на Трговското претставништво во Скопје на ЕИ — Електронска индустрија — Ниш — Продајно сервисна мрежа во иднина се менува и е: продажба на сите производи на фабриката во состав на Електронската индустрија — Ниш, во име и за сметка на претпријатието.

Купување (набавка) на материјал за потребите на погонските и деловните единици во состав на Електронската индустрија — Ниш во име и за сметка на претпријатието.

Надзор над монтажата и сервисното одржување на производите кои ги продава Електронската индустрија — Ниш.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 129/64. (327)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 84, страна 243 е запишано следното: На досегашниот потписник на Воздухопловното претпријатие „20 мај“ — Скопје, Давко Љубен, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Претпријатието во иднина ќе го потпишуваат. Тевчев Тодоров Љубомир, директор, Сухарова Јованова Менка, шеф на сметководството, и Добревски Тодор, помошник директор, сметано од 17. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 140/64. (368)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 408, страна 339, книга II е запишано следното: Илиевски Јовче, досегашен раководител на Продавницата во Титов Велес на улица „Маршал Тито“ б. б. е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на продавницата е назначен Слабев Благоја. Тој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 10. II. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 69/64. (369)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 309, страна 1349, книга I е запишано следното: Селман Љуши, досегашен раководител на Продавницата во Гостивар, улица „Борче Јовановски“ бр. 5 на Индустијата за текстилна и крзнарска конфекција „Иднина“ — Битола е сменет и за раководител на продавницата е назначен Карпузи Шукри, сметано од 26. III. 1964 година, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 160/64. (431)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 95, страна 259 е запишано следното: На досегашните потписници на Фабриката за трикотаж и конфекција „Киро Фетак“ — Куманово и тоа: Шумановски Петко Звонимир, шеф на комерцијалното одделение, и Петровски Стојан Душан, шеф на сметководството им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на фабриката се назначени следните лица: Трајковски Ѓорѓи Ѓубиша комерцијален директор, и Калинова Иван Иванова, шеф на сметководството. Тие фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со старите регистрирани потписници и тоа: Јовановски Драган, директор, и Митев Драган, финансов директор, сметано од 25. III. 1964 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 158/64. (432)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 20, страна 75 е запишано следното: Земјоделската задруга „Пробуда“ од село Петралица, Кумановска околија, со решението на Собранието на општината Крива Паланка број 02-2203/1 од 26. II. 1964 година е ставена под присилна управа.

За присилен управник на задругата е назначен со решението на Собранието на општината Крива Паланка број 03-1911/1-1964 од 26. II. 1964 година Мите Васков Анастасовски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со шефот на сметководството Бошковски Стојчев Војслав, сметано од 25. III. 1964 година.

На досегашните потписници на задругата и тоа: Ристовски К. Митко в. д. управник, Николовски Ј. Стамен, земјоделски техничар, Јанковски Д. Александар, благајник, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 154/64. (433)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 6, страна 17 е запишано следното: Дишковски Бранко, досегашен ликвидатор на Претпријатието за прикажување на филмови — Куманово, под редовна ликвидација, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За ликвидатор на претпријатието е назначен со решението на Собранието на општината Куманово број 4863/1 од 12. III. 1964 година Јордан Јосифовски, финансов директор при Претпријатието „Кик“ — Куманово. Тој претпријатието под редовна ликвидација ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 25. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 155/64. (435)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 519, страна 1499 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на „Македонија-дрво“ — деловно здружение за увоз, извоз и внатрешен промет — Скопје и тоа: Никола Иванов, шеф на сметководството, Манасиевски Војо, директор, и Никола Перик, здружението ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Симо Кировски, сметано од 18. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 147/64. (439)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 285, страна 1103 е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — Тетово Јанкуловски Љубомир, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Собранието на општината Тетово број 01-17908 од 13. XI. 1963 година Зоран Бошкески. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува до 31. I. 1964 година како в. д. директор, а од таа дата е назначен со решението на Општинското собрание Тетово бр. 01-1653 од 31. I. 1964 година за директор и како таков во иднина ќе го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 115/64. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното: Јордан Димитровски, досегашен раководител на Продавницата број 5 во Скопје, на улица „Иво Рибар Лола“ бр. 130 на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Петровски Љубе, кој нема да биде потписник, сметано од 14. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 136/64. (441)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 643, страна 761, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 4 во Скопје на улица „Белградска“ бр. 43 на Конфекционото

претпријатие „Иднина“ — Битола, бидејќи е срушена од земјотресот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 149/63. (445)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 296, страна 1177, книга I е запишано следното: Јовановски Ангеле, досегашен раководител на Продавницата број 10 во Тетово на улица „Страшо Пинџур“ број 9 на Конфекционото претпријатие „Иднина“ — Битола, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Виктор Кадевски, кој нема да биде потписник, сметано од 26. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 159/64. (452)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 440, страна 609, книга II е запишано следното: на Шумско индустрискиот комбинат „Страшо Пинџур“ од Кавадарци со решението на Собранието на општината Кавадарци број 03-8430 од 20 XII. 1963 година е одобрено конституирањето.

Исто така покрај досегашниот потписник на комбинатот Тошо Чулев, в. д. директор, комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето и новоназначените потписници и тоа: Кујенџиева Магда, финансов директор, Попов Ѓорѓи, технички директор, Грков Панчо, секретар, Колев Трајче, шеф на материјалното книговодство, Трифунов Крсте, шеф на набавното одделение, Мукаетов Ангел, раководител на инв. група, Кабранов Перо, шеф на книговодството, сметано од 27. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 168/64. (457)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 12, страна 25 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделскиот комбинат „Тиквеш“ — Кавадарци и тоа: Ангел Ванев, раководител на економската единица нови лозја, и Доне Илиев, шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на комбинатот се назначени следните лица: Младен Томевски, секретар, и Илија Јорданов, шеф на сметководството. Тие комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со старите регистрирани потписници. Диме Галапчев, директор, Јанаки Мицев, заменик главен директор, Петар Андонов, финансов директор, Лазар Грозданов, комерцијален директор, сметано од 18. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 145/64. (458)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 519, страна 1499, е запишано следното: Покрај досегашните потписници на „Македонија дрво“ деловно здружение за увоз, извоз и вна-

трешен промет — Скопје и тоа Никола Иванов шеф на сметководството, Манасиевски Војо, директор, Никола Перик, в.д. директор, Симо Кировски, шеф на внатрешен промет, здружението ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Миљана Бундалевска, шеф на девизна служба, сметано од 27. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл бр. 165/64. (461)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното: Согласно со правилата на Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје одобрени од Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје со решението број 04-8004 од 31. VIII 1958 година, споредната дејност на Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје е: лабораториски и машинобраварски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл бр. 171/64. (463)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 53, страна 153 и на рег. бр. 542, страна 3, книга II е запишано следното: Покрај досегашните потписници на трите погона: Индустрискиот погон „Препород“ — Идризово, Занаецкиот погон — Идризово и Економијата — Идризово на Казнено-поправителниот дом — Идризово и тоа: Вељановски Бранко, шеф на сметководството, Савевски Мишо, пом. управник, Мешковски Методиј Нако, управник, Микевски Драган, началник на Одделението за општи и правни работи, истите погони ќе ги потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот потписник инженер Часлав Радивојевиќ, технички раководител при Индустрискиот погон „Препород“ при КПД Идризово, сметано од 2 IV 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл бр. 179/64. (482)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 104, страна 291 е запишано следното: Трајковски Доцев Драган, досегашен в.д. директор на Занаецкото конфекционно претпријатие „Билјана“ — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Собранието на општината Куманово број 2891/1 од 28 II. 1964 година Звонко Шумановски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Георгиевски С Кирил, шеф на сметководството, и новоназначениот потписник Драган Доцев Трајковски, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 19 III 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл бр. 148/64 (495)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните

под рег. бр. 234, страна 617 е запишано следното: Бошков Лазаров Климентије, досегашен раководител на Откупната станица во Кавадарци на Претпријатието за промет и извоз на лековити билки и афион „Билка“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на станицата е назначен Чејков Лазо, кој Откупната станица во Кавадарци ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 14 III. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл бр. 134/64. (496)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

- Воена книшка на име Хамди Руфата Халили, ул. „Нове Село“ бр. 41, Тетово (516)
- Воена книшка на име Петар Ивановски, ул. „Борис Бастера“ бр. 211, Битола. (1672)
- Службеничка милиционерска легитимација бр. 2497, издадена од РСВР — Скопје на име Љупчо Стојанов Костадиновски, с. Конче, Штип. (1864)
- Свидетелство бр. 104 за положен испит висококвалификуван работник — млекар, издадено од Рабстничкиот универзитет — Скопје на име Глигор Г. Гуровски, Скопје. (1949)
- Потврда бр. 045312/1964 година на име Јердан Алексовски, Гостивар. (1987)
- Здравствена легитимација на име Јусуф Бешира Нуредини, Гостивар. (2068)
- Пасош бр. 810246, издаден од СВР — Гевгелија на име Љубинка Р. Маџарова, ул. „Маршал Тито“ бр. 254, Гевгелија. (2192)
- Пасош бр. 062415 виза № 212691 од 1. X. 1964 година, издаден од СВР — Битола на име Николија Штурева, с. Гавато, Битола. (2402)
- Пасош серија бр. 683814, издаден од СВР — Титов Велес на име Софија Димитрова, ул. „Маршал Тито“ бр. 37, Гевгелија. (2535)
- Патна исправа бр. 992663, издадена од СВР — Тетово на име Хаки Беџети, ул. „Ленин“ Тетово (2546)

ЛИЧНИ КАРТИ

- Лична карта рег. бр. 2640, серија бр. 0174152 на име Исмаил Авзи Каримани, с. Шемшова, Тетово. (869)
- Лична карта рег. бр. 6369, серија бр. 0668994 издадена од СВР — Тетово на име Ештреф Абдураман Имери, с. Камењане, Тетово. (870)
- Лична карта рег. бр. 38281, серија бр. 0693546 издадена од СВР — Тетово на име Зулфи Руфата Бајрами, с. Бродец, Тетово. (871)
- Лична карта рег. бр. 9229, серија бр. 0792791 издадена од СВР — Тетово на име Милчо Асен Донев, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 31, Тетово. (872)
- Лична карта рег. бр. 28007, серија бр. 0769117 издадена од СВР — Гостивар на име Абдулмуталип Сабри Шабани, с. Гор. Бањица, Гостивар. (873)
- Лична карта рег. бр. 801, серија бр. 0312901 издадена од СВР — Св. Николе на име Савре Манасиев Величковски, с. Сопот, Св. Николе. (874)
- Лична карта рег. бр. 3031, серија бр. 0166693 издадена од ОВР — Неготино на име Трајанка Стојан Трајкова, с. Демир Капија, Неготино. (875)
- Лична карта рег. бр. 5506, серија бр. 0170118 издадена од СВР — Тетово на име Касам Шефкет Мамути, с. Бродец, Тетово. (1122)

Лична карта рег. бр. 2434, серија бр. 0776346 издадена од ОВР — Тетово на име Вуканши Војо Зафировски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 17, Тетово. (1123)

Лична карта рег. бр. 385, серија бр. 0242394 издадена од ОВР — Брод на име Звонимир Билбилов Ѓорѓиоски, с. Дреново, Македонски Брод. (1124)

Лична карта рег. бр. 7384, серија бр. 0789463 издадена од СВР — Тетово на име Кадри Умер Зендели, ул. „Ленин“ бр. 27, Тетово. (1125)

Лична карта рег. бр. 15352, серија бр. 0120053 издадена од СВР — Дебар на име Аџи Демира Корунџи, ул. „Питу Гули“ бр. 252, Охрид. (838)

Лична карта рег. бр. 40027, серија бр. 0695277 издадена од СВР — Гостивар на име Слободан Фотир Вељановски, ул. „С. Пепоски“ бр. 36, Гостивар. (840)

Лична карта рег. бр. 2234, серија бр. 0307090 издадена од СВР — Штип на име Микраил Трајчев Филипов, ул. „Мирче Ацев“ бр. 9, Штип. (840)

Лична карта рег. бр. 21, серија бр. 0121233 издадена од СВР — Делчево на име Богатин Тасев Костовски, с. К. Дол, Делчево. (841)

Лична карта рег. бр. 25672, серија бр. 0219856 издадена од СВР — Охрид на име Рамазан Дестан Сулејманоски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 90, Кичево. (842)

Лична карта рег. бр. 16868, серија бр. 0732300 издадена од СВР — Кичево на име Џелил Сали Абазоски, с. Колибари, Кичево. (843)

Лична карта рег. бр. 603, серија бр. 0313422 издадена од СВР — Св. Николе на име Стојан Менчов Станков, с. Амзабегово, Св. Николе (844)

Лична карта рег. бр. 831, серија бр. 0316343 на име Борис Стојан Андонов, с. Робово, Струмица. (845)

Лична карта рег. бр. 9306, издадена од СВР — Битола на име Тодор Кале Тодевски, ул. „4-ти ноември“ бр. 66, Битола. (846)

Лична карта рег. бр. 1802, серија бр. 0074225 издадена од СВР — Битола на име Христо Вангел Гулев, ул. „Цветан Димов“ бр. 2, Битола. (847)

Лична карта рег. бр. 785, серија бр. 0209429 издадена од СВР — Охрид на име Никола Петар Ристовски, ул. „Река Месга“ бр. 13а, Охрид. (848)

Лична карта рег. бр. 24400, серија бр. 0178428 издадена од СВР — Охрид на име Ѓорѓи Настев Тауловски, с. Елшани, Охрид. (849)

Лична карта рег. бр. 6109, издадена од РВР — Кичево на име Стаменка Павле Николоска, с. Другово, Кичево. (850)

Лична карта рег. бр. 505, серија бр. 0360515 на име Борис Јованов Тошевски, с. Богомила, Титоввелешко. (851)

Лична карта рег. бр. 23524, серија бр. 0340418 издадена од СВР — Т. Велес на име Богдан Трајков Илиев, ул. „Васил Левски“ бр. 15, Т. Велес. (852)

Лична карта рег. бр. 9859, серија бр. 1561169 издадена од ОВР — Вараждин на име Веби Даут Саити, ул. „Охридска“ бр. 26, Тетово. (853)

Лична карта рег. бр. 20582, серија бр. 0717192 издадена од СВР — Гостивар на име Нијази Љутви Исмани, ул. „Ленин“ бр. 13, Тетово. (854)

Лична карта рег. бр. 40658, серија бр. 0695901 издадена од СВР — Тетово на име Јашар Џ. Љума, ул. „Р. Цоник“ бр. 11, Тетово. (855)

Лична карта рег. бр. 2211, серија бр. 0776123 издадена од ОВР — Тетово на име Веџет Решет Идризи, с. Лисец, Тетово. (856)

Лична карта рег. бр. 189, серија бр. 0301500 издадена од ОВР — Штип на име Атанасије Штерјов Атанасов, с. Пенуш, Штип. (857)

Лична карта рег. бр. 5899, серија бр. 416905 издадена од СВР — Радовиш на име Димитар Арсов Јованов, с. Дукатино, Радовиш. (858)

Лична карта рег. бр. 453, серија бр. 0573180 издадена од ОВР — Куманово на име Есат З. Мустафи, ул. „Трст“ бр. 28, Куманово. (1026)

Лична карта рег. бр. 6264, издадена од СВР — Куманово на име Рамадан Б. Исени, с. Ропалце, Куманово. (1027)

Лична карта рег. бр. 3601, серија бр. 0439144 издадена од ОВР — Куманово на име Ремзи А. Авдиџи, ул. „Киро Антевски“ бр. 9, Куманово. (1028)

Лична карта рег. бр. 2539, серија бр. 0841837 издадена од СВР — Куманово на име Сали Рушит Фазлиџи, с. Лопате, Куманово. (1029)

Лична карта рег. бр. 8588, серија бр. 0344915 издадена од СВР — Кратово на име Аритон Јовановски, ул. „Тоде Мендол“ бр. 26, Куманово. (1030)

Лична карта рег. бр. 15471, серија бр. 0555286 издадена од СВР — Куманово на име Саво М. Стефановски, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (1031)

Лична карта рег. бр. 23468, серија бр. 0539286 издадена од СВР — Куманово на име Душко Р. Недевски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 29, Куманово. (1032)

Лична карта рег. бр. 5987, серија бр. 0546597 издадена од СВР — Куманово на име Захарије С. Величовски, с. Лопате, Куманово. (1033)

Лична карта рег. бр. 5726, серија бр. 05321181 издадена од СВР — Куманово на име Драгица Ѓорѓи Петковска Китиџи, ул. „Нар. Револуција“ бр. 106, Куманово. (1034)

Лична карта рег. бр. 404, серија бр. 0573131 издадена од ОВР — Куманово на име Милорад Светислав Симоновиџи, с. Умин Дол, Куманово. (1035)

Лична карта рег. бр. 32796, серија бр. 387084 издадена од СВР — Вршац на име Велко А. Петровски, ул. „Дим. Влахов“ бр. 38, Куманово. (1036)

Лична карта рег. бр. 706, серија бр. 0462316 на име Васо Димка Богдановски, с. Тромеѓа, Куманово. (1037)

Лична карта рег. бр. 7173, серија бр. 0547688 издадена од СВР — Куманово на име Масе Петруш Илиевски, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (1038)

Лична карта рег. бр. 1756, серија бр. 0156466 издадена од НОО — Дебар на име Идрис Рустем Машкули, с. Селокуќи, Дебар. (1039)

Лична карта рег. бр. 1427, серија бр. 0156137 издадена од СВР — Дебар на име Абди Исен Абдиовски, с. Г. Папраник, Дебар. (1040)

Лична карта рег. бр. 718, серија бр. 0140428 издадена од НОО — Дебар на име Осман Елмаз Муча, ул. „Едип Папранику“ бр. 17, Дебар. (1041)

Лична карта рег. бр. 3930, серија бр. 0108640 издадена од СВР — Дебар на име Мамут Малиџи Несимовски, с. Брошгџица, Дебар. (1042)

Лична карта рег. бр. 3074, издадена од НОО — Дебар на име Садик Алим Дука, с. Спас, Дебар. (1043)

Лична карта рег. бр. 13540, серија бр. 0118250 издадена од СВР — Дебар на име Реџеп Ислам Имеровски, с. Г. Папраник, Дебар. (1044)

Лична карта рег. бр. 3179, серија бр. 0107889 издадена од СВР — Дебар на име Ремзија Иснија Аџинска Имеровска, с. Г. Папраник, Дебар. (1045)

Лична карта рег. бр. 938, серија бр. 0243448 издадена од РВР — Кичево на име Димитрија Славко Божиноски, с. Малковец, Кичево. (1046)

Лична карта рег. бр. 11815, серија бр. 0756354 издадена од СВР — Кичево на име Исмаил Селим Џифуноски, Кичево. (1047)

Лична карта рег. бр. 29576, серија бр. 0223774 издадена од СВР — Кичево на име Киро Мито Миленкоски, с. Белица, Кичево. (1048)

Лична карта рег. бр. 6828, серија бр. 0077985 издадена од СВР — Битола на име Донка Димитар (Василева) Стојанова, ул. „Солунска“ бр. 190, Битола. (1049)

Лична карта рег. бр. 11201, серија бр. 0081301 издадена од СВР — Битола на име Ѓорѓи Ангеле Талевски, ул. „Солунска“ бр. 10, Битола. (1050)

Лична карта рег. бр. 3353, серија бр. 0129562 издадена од СВР — Битола на име Таир Ибраим Каранфиловски, ул. „Охрид“ бр. 143, Битола. (1051)

Лична карта рег. бр. 3113, серија бр. 0212620 издадена од СВР — Охрид на име Ђопаица Јован Новичик, ул. „Радојца Новичик“ бр. 5, Охрид. (1052)

Лична карта рег. бр. 4161, серија бр. 0029903 издадена од СВР — Ресен на име Петре Васила Нечовски, с. Сливница, Ресен. (1053)

Лична карта рег. бр. 26191, серија бр. 0682936 издадена од СВР — Тетово на име Душан Томе Павлоски, ул. „Џетинска“ бб, Тетово. (1054)

Лична карта рег. бр. 2289, серија бр. 0614125 издадена од СВР — Скопје на име Милан Петар Косовски, с. Туденце, Тетово. (1055)

Лична карта рег. бр. 12932, серија бр. 0496242 издадена од СВР — Черноморј на име Сефер Тефик Селмани, с. Требош, Тетово. (1056)

Лична карта рег. бр. 38070, серија бр. 0693335 издадена од СВР — Тетово на име Ресет Раиф Зекири, с. Селце, Тетово. (1057)

Лична карта рег. бр. 44233, серија бр. 0799467 издадена од СВР — Тетово на име Алириза Абдураим Идризи, с. Отушиште, Тетово. (1058)

Лична карта рег. бр. 333, серија бр. 023307 издадена од СВР — Штип на име Костадин Иванов Киров, ул. „Сутјеска“ бр. 18/1, Штип. (1059)

Лична карта рег. бр. 3945, серија бр. 0762546 издадена од СВР — Кочани на име Станојко Томев Вангелов, с. Чифлик, Кочани. (1060)

Лична карта рег. бр. 5971, серија бр. 416600 издадена од СВР — Радовиш на име Анѓа Ѓ. Тасева, ул. „29 ноември“ бр. 25, Радовиш. (1061)

Лична карта рег. бр. 1007, серија бр. 0460218 на име Радован Серафим Бојковски, с. Ш. Рудари, Кратово. (1062)

Лична карта рег. бр. 2794, серија бр. 0443706 издадена од ОВР — Неготино на име Стефан Ѓорѓи Митров, с. Барово, Неготино. (1063)

Лична карта рег. бр. 2596, серија бр. 0776508 издадена од ОВР — Тетово на име Сатки Абдула Абазии, с. Џепчиште, Тетово. (1064)

Лична карта рег. бр. 20138, серија бр. 0680810 издадена од СВР — Тетово на име Асип Миштар Зибири, ул. „Штипска“ бр. 23, Тетово. (1065)

Лична карта рег. бр. 879, серија бр. 0787407 издадена од СВР — Тетово на име Јован Тасе Димоски, ул. „Косовска“ бр. 13, Тетово. (1066)

Лична карта рег. бр. 12974, серија бр. 0709484 издадена од СВР — Гостивар на име Томо Мисков Томоски, ул. „Род. Цониќ“ бр. 27, Тетово. (1067)

Лична карта рег. бр. 31780, серија бр. 0792456 издадена од СВР — Тетово на име Томислав Столе Блажевски, с. Непроштено, Тетово. (1068)

Лична карта рег. бр. 36402, серија бр. 0692464 издадена од СВР — Гостивар на име Нуриосман Фазли Сејфули, с. Горна Бањица, Гостивар. (1069)

Лична карта рег. бр. 2190, серија бр. 0448846 издадена од СВР — Т. Велес на име Лилјана С. Стефановска, ул. „Вождар Мицковиќ“ бр. 16, Куманово. (1070)

Лична карта рег. бр. 1936, серија бр. 0307361 издадена од СВР — Штип на име Сава Славкова Богданова, с. Радање, Штип. (1071)

Лична карта рег. бр. 5840, серија бр. 2040216 издадена од СВР — Стара Пазува на име Ана Јано Чмелиќ, ул. „Охридска“ бр. 65, Струмица. (1072)

Лична карта рег. бр. 2150/ш, серија бр. 0137856 издадена од СВР — Штип на име Славе Јангелов Димитровски, с. Стамор, Делчево. (1073)

Лична карта рег. бр. 2511, серија бр. 0776423 издадена од СВР — Тетово на име Шабедин Ферик Јашари, ул. „Ленин“ бр. 39, Тетово. (1074)

Лична карта рег. бр. 47330, серија бр. 0270865 издадена од СВР — Тетово на име Фатиме Зекир (Шакири) Адеми, ул. „Битолска“ бр. 59, Тетово. (1075)

Лична карта рег. бр. 4534, серија бр. 0664937 издадена од СВР — Тетово на име Абдула Камбер Камбери, с. Џепчиште, Тетово. (1076)

Лична карта рег. бр. 12615, серија бр. 0117325 издадена од СВР — Гостивар на име Рашид Мурат Зубери, с. Жиревница, Гостивар. (1077)

Лична карта рег. бр. 971, серија бр. 0272476 издадена од СВР — Гостивар на име Хајрула Заим Ахмедовиќ, с. Лакавица, Гостивар. (1078)

Лична карта рег. бр. 3848, серија бр. 0455557 издадена од ОВР — Струмица на име Христо Панде Трајков, ул. „Солунска“ бр. 28, Струмица. (1079)

Лична карта рег. бр. 6246, серија бр. 0028869 издадена од СВР — Ресен на име Никола К. Прцуловски, с. Царев Двор, Ресен. (1080)

Лична карта рег. бр. 5736, серија бр. 0111006 издадена од СВР — Битола на име Иван Велан Ѓистевски, с. Маково, Битола. (1081)

Лична карта рег. бр. 7888, серија бр. 0231896 издадена од СВР — Охрид на име Ило Китанов Ѓорѓиевски, ул. „Железничка населба“, Охрид. (1082)

Лична карта рег. бр. 69, серија бр. 0239979 на име Најденка Ѓитерова Секулоска, ул. „Марко Нестороски“ бр. 22а, Охрид. (1083)

Лична карта рег. бр. 2263, серија бр. 0737273 издадена од ОВР — Кичево на име Адилка Бајрам Зенкоска, Кичево. (1084)

Лична карта рег. бр. 6467, серија бр. 0762379 издадена од ОВР — Тетово на име Касам Сулејман Селмани, ул. „Ленин“ бр. 59, Тетово. (1085)

Лична карта рег. бр. 22689, серија бр. 0719299 издадена од СВР — Гостивар на име Емро Лазим Амзи, с. Лакавица, Гостивар. (1086)

Лична карта рег. бр. 24520, серија бр. 0721330 издадена од СВР — Гостивар на име Руит Салиов Елези, с. Страјане, Гостивар. (1087)

Лична карта рег. бр. 2473, серија бр. 0376193 издадена од СВР — Св. Николе на име Браим Ајдин Лата, с. Милино, Св. Николе. (1088)

Лична карта рег. бр. 417889, издадена од СВР — Радовиш на име Илија Ристо Стојанов, с. Инево, Радовиш. (1089)

Лична карта рег. бр. 2225, серија бр. 0261832 издадена од СВР — Битола на име Димко Петре Узуновски, ул. „Ријека“ бр. 22, Битола. (1090)

Лична карта рег. бр. 23412, серија бр. 0120934 издадена од СВР — Битола на име Богоја Мицев Стојковски, с. Церово, Битола. (1091)

Лична карта рег. бр. 3016, серија бр. 0229226 издадена од СВР — Охрид на име Климе Тренев Котески, ул. „Гоце Делчев“ бр. 141, Охрид. (1092)

Лична карта рег. бр. 2401, серија бр. 0449057 издадена од ОВР — Титов Велес на име Бојка Михајло (Мишева) Настовска, ул. „Пеце Карев“ бр. 12, Титов Велес. (1093)

Лична карта рег. бр. 14618, серија бр. 0335034 издадена од СВР — Титов Велес на име Драге Николов Богданов, с. Оморани, Титов Велес. (1094)

Лична карта рег. бр. 1241, серија бр. 0341751 издадена од СВР — Титов Велес на име Петре Илиев Мицевски, с. Војница, Титов Велес. (1095)

Лична карта рег. бр. 4951, серија бр. 0329461 издадена од СВР — Т. Велес на име Владо Лазов Илев, ул. „Богдан Карака“ бр. 15, Т. Велес. (1096)

Лична карта рег. бр. 201, серија бр. 0365211 издадена од СВР — Кавадарци на име Киро Живков Лалков, с. Ресави, Кавадарци. (1097)

Лична карта рег. бр. 1162, серија бр. 0483707 издадена од ОВР — Струмица на име Александар Ѓорѓи Анастасов, ул. „Цветан Димов“ бр. 3, Струмица. (1099)

Лична карта рег. бр. 20321, серија бр. 0265142 издадена од СВР — Битола на име Васил Наумов Мишевски, ул. „Партизанска“ бр. 12/VII, Битола. (1100)

Лична карта рег. бр. 1208, серија бр. 0208432 издадена од СВР — Куманово на име Богоје Александар Зафировски, с. Романовце, Куманово. (1101)

Лична карта рег. бр. 1612, серија бр. 0739523 на име Благоја Ристо Вељаноски, ул. „Билјанини Извори“ бр. 1, Охрид (1102)

Лична карта рег. бр. 472, серија бр. 0244282 на име Петре Илов Китрозоски, с. Лескоец, Охрид. (1103)

Лична карта рег. бр. 3938, серија бр. 0228548 издадена од СБР — Охрид на име Борис Димков Буџокоски, с. Велгошти, Охрид. (1104)

Лична карта рег. бр. 5453, серија бр. 0433961 издадена од СБР — Гевгелија на име Апостол Иван Делев, с. Јосифово, Валандово. (1105)

Лична карта рег. бр. 2540, серија бр. 0490343 издадена од СБР — Кавадарци на име Глигор Борисов Тасев, с. Бегниште, Кавадарци. (1106)

Лична карта рег. бр. 5781, серија бр. 0495111 издадена од СБР — Кавадарци на име Цандо Пандов Бебеџаков, Кавадарци. (1107)

Лична карта рег. бр. 15092, серија бр. 0675402 издадена од СБР — Тетово на име Кемал Кадри Кадри, с. Копачин Дол, Тетово (1108)

Лична карта рег. бр. 20182, серија бр. 0680874 издадена од СБР — Тетово на име Емурла Осман Емини, с. Порој, Тетово. (1109)

Лична карта рег. бр. 3325, серија бр. 0177337 на име Сребренка Бориз Савеска, с. Копанце, Тетово. (1110)

Лична карта рег. бр. 2331, серија бр. 0173836 на име Јунвез Неби Нухи, с. Боговино, Тетово (1111)

Лична карта рег. бр. 3005, серија бр. 0305864 издадена од СБР — Штип на име Мане Стојмен Николов, с. Лакавица, Штип. (1112)

Лична карта рег. бр. 6994, серија бр. 0380604 издадена од СБР — Кочани на име Ружа Ѓорѓи Коцева, с. Вели, Кочани. (1113)

Лична карта рег. бр. 3314, серија бр. 0455823 издадена од СБР — Струмица на име Љефтерика Илија (Ампова) Патрикова, ул. „Партизанска“ бр. 49, Струмица. (1114)

Лична карта рег. бр. 1162, серија бр. 0288172 издадена од СБР — Македонски Брод на име Марија Данилова Андоноска, с. Дреново, Македонски Брод. (1115)

Лична карта рег. бр. 241, серија бр. 0368751 на име Синан Синани Укшини, с. Согле, Титов Велес. (1116)

Лична карта рег. бр. 23990, серија бр. 0357084 издадена од СБР — Титов Велес на име Абдула Синана Хаџа, с. Мелница, Титов Велес. (1117)

Лична карта рег. бр. 19640, серија бр. 0716250 издадена од СБР — Гостивар на име Џемо Б. Џемо, с. Симница, Гостивар. (1118)

Лична карта рег. бр. 8317/ш, серија бр. 0297790 издадена од СБР — Радовиш на име Стоимен Митев Василев, с. Габревци, Радовиш (1119)

Лична карта рег. бр. 2332/ш, серија бр. 0407319 издадена од СБР — Радовиш на име Јован Методи Тодоров, с. Покрајчево, Радовиш. (1120)

Лична карта рег. бр. 8125, серија бр. 0164132 издадена од СБР — Битола на име Васко Христов Трајковски, ул. „Стив Наумов“ бр. 59, Битола. (1121)

Лична карта рег. бр. 23133, серија бр. 0443806 издадена од СБР — Титов Велес на име Петар Апостол Стоев, с. Дошница, Неготино. (859)

Лична карта рег. бр. 6842, серија бр. 0028755 издадена од СБР — Ресен на име Ружа Кире Трајковска, с. Претор, Ресен (860)

Лична карта рег. бр. 5769, серија бр. 0229662 издадена од СБР — Охрид на име Панде Блажев Кароски, с. Скребатно, Охрид. (861)

Лична карта рег. бр. 22360, серија бр. 0134389 издадена од СБР — Охрид на име Миле Трајан Темелковски, с. Дрмени, Ресен. (862)

Лична карта рег. бр. 3378, серија бр. 0491725 издадена од СБР — Кавадарци на име Доца Јован (Ѓорѓиева) Ѓорѓиева, с. Тимјаник, Неготино (863)

Лична карта рег. бр. 3321, серија бр. 0699931 издадена од СБР — Гостивар на име Неџби Љиман Нухиу, с. Корито, Гостивар. (864)

Лична карта рег. бр. 5817, серија бр. 0211214 издадена од СБР — Охрид на име Мустафа Ислам Чолак, ул. „Аџи Мустафа“ бр. 27, Охрид. (865)

Лична карта рег. бр. 6499, серија бр. 0216259 издадена од СБР — Охрид на име Благоја Кирил Трпеноски, ул. „Јане Сандански“ бр. 80, Охрид. (866)

Лична карта рег. бр. 6498, серија бр. 1406614 издадена од СБР — Нови Пазар на име Рува А. Сејдовик, с. Герно Оризари, Титов Велес (867)

Лична карта рег. бр. 17902, серија бр. 0356320 издадена од СБР — Титов Велес на име Тодор Стојанов Темелков, ул. „Шарџа“ бр. 19, Т. Велес. (868)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЈОРДАН КОНСТАНТИНОВ—ЦИНОТ“ ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните работни места на наставниот персонал во учебната 1965/66 година и тоа:

1. наставник по математика — — — — 1
2. наставник по физика — — — — 1
3. наставник по руски јазик — — — — 1
4. наставник по основи на тех. образование 1
5. наставник или струч. уч. по музичко воспитување — — — — — 1
6. наставник или стр. учител по физичко воспитување — — — — — 1
7. учител за сдделенска настава — — — — 1

Услови:

За работните места од реден број 1 до 3 педагошка академија и две години работно искуство.

За работното место број 4 педагошка академија.

За работното место бр. 5 и 6 педагошка академија или средно стручно училиште со пет години работно искуство.

За работното место број 7 учителска школа и 10 години работно искуство.

Пријавите за учество на конкурсот таксирани со 50 динари таксена марка се поднесуваат до Советот на работната заедница на училиштето до 20 јуни 1965 год.

Кандидатите се должни да ги достават сите потребни документи од член 17 од Правилникот за спроведување на конкурси за пополнување на слободните работни места на наставниот персонал во училиштето и другите воспитни установи.

Личниот доход се определува врз основа на Правилникот за личниот доход на училиштето. (608)

Врз основа на член 244 од ЗЈС и член 10 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи, а врз основа на Одлуката на советите

од училиштата за распишување на конкурси, Советот за просвета при Собранието на општината Дебар.

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места за наставен персонал во училиштата од подрачјето на општината Дебар за учебната 1965/66 година, и тоа:

I. Гимназија „Здравко Чочковски“ — Дебар

1. Професор по физика — — — — — 1
2. Професор по географија — — — — — 1
3. Професор по историја — — — — — 1
4. Професори по руски јазик — — — — — 2
5. Професор по македонски јазик — — — — — 1
6. Професор по филозовска група предмети — — — — — 1

II. Осмолетка „Братство Единство“ — Дебар

1. Наставник по физичко и здравствено воспитување — — — — — 1
2. Наставник по српскохрватски јазик — — — — — 1
3. Наставник по хемија, биологија и физика — — — — — 1
4. Наставник по македонски и руски јазик — — — — — 1

III. Осмолетка „Ристе Ристевски“ — с.

Д. Мелничани

1. Наставник по македонски и српскохрватски јазик — — — — — 1
2. Наставник по математика и физика — — — — — 1
3. Наставник по биологија и хемија — — — — — 1
4. Наставник по историја, географија и запознавање на општеството — — — — — 1
5. Наставник по француски јазик и физичко и здравствено воспитување — — — — — 1
6. Учител за комбинирани подрачја од I—IV во Централното училиште — — — — — 1
7. Наставници по предметната настава V—VI одделение с. Могорче — — — — — 2
8. Учители за одделенска настава во с. Могорче — — — — — 2
9. Учител за одделна настава за комбинирана паралелка во село. Д. Косоврасти — — — — — 1
10. Учител за одделна настава за комбинирана паралелка во с. Г. Косоврасти — — — — — 1

IV. Централно основно училиште „Моша Пијаде“ — с. Папраник

1. Наставници по македонски јазик — — — — — 2
2. Наставник по математика — — — — — 1
3. Наставник по математика и физика — — — — — 1
4. Наставник по запознавање на природата, биологија и хемија — — — — — 1
5. Наставник по запознавање на општеството и географија — — — — — 1
6. Наставник по историја и соц. морал — — — — — 1
7. Наставник по ОТО — — — — — 1
12. Наставник по музичко воспитување — — — — — 1
8. Наставник по српскохрватски јазик — — — — — 1
9. Наставник по француски јазик — — — — — 1
10. Наставник по ликовно — — — — — 1
11. Наставник по физичко воспитување — — — — — 1

13. Учители за одделна настава во централните училишта — — — — — 9
14. Учител за одделенска настава во центра. (шиптарски наставен јазик) — — — — — 1
15. Учител за подрачна паралелка во с. Броштица — — — — — 1
16. Учители за подрачната паралелка во с. Џешиште — — — — — 2
17. Учител за подрачната паралелка во с. Нозак (турска настава) — — — — — 1
18. Учител за подрачна паралелка во с. Елевци (турска настава) — — — — — 1
19. Учител за подрачна паралелка во с. Брештани (турска настава) — — — — — 1

Основно училиште во село Селокуќи (шиптарска настава)

1. Наставник за предметите математика и физика — — — — — 1
2. Наставник за македонски и руски јазик — — — — — 1
3. Учител за одделенска настава (ком. паралелки) во централното училиште — — — — — 1
4. Учител за одделенска настава во подрачната паралелка во с. Коњари — — — — — 1

Услови:

За професори завршен соодзетен факултет, За наставници завршена педагошка академија од соодветна група предмети;

За учител завршена учителска школа.

За наставниот персонал што ќе работи во училиштата од Централното училиште во с. Папраник, како и за училиштето во Горно Косоврасти и Могорче следува додаток за работа под тешки услови.

Пријавите со потребни документи по член 31 од Законот за јавните службеници, кандидатите треба да ги испраќаат директно до советите на училиштата каде конкурираат, најдоцна до 25 јуни оваа година. (650)

СОДРЖИНА

Страна

- 212 Указ за прогласување на Законот за Републичкиот фонд за нестопански инвестиции — — — — — 505
- Закон за Републичкиот фонд за нестопански инвестиции — — — — — 505
- 213 Одлука за разрешување и именување на републички секретари — — — — — 506
214. Одлука за избор на пратеници во Соборот на народите на Сојузната скупштина — — — — — 507
215. Одлука за разрешување и избирање на претседатели и членови на постојаните одбори и Мандатно-имунитетната комисија на Соборот — — — — — 507
216. Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат — — — — — 508
217. Решение за распишување дополнителни избори за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 508